
Приватност во медиумите

м-р Зоран Трајчевски
Претседател на Советот за
радиодифузија

Медиуми и лични податоци - Вовед

- Интернет - платформа за пренос на медиумски содржини
- чл.68 од ЗРД го содржи принципот за заштита на приватноста и достоинството на личноста
- Закон за ЗЛП– пропишува обврски и за медиуми за почитување на личните податоци

Приватност во медиумите

- Меморандум за соработка помеѓу СРД и ДЗЛП од 2009 година
- Операционализација на меморандумот
- Иницијатива од СРД за поведување на прекршочна постапка

Приватност во медиумите

- СРД при повреда на прописите за заштита на личните податоци и приватноста од страна на електронските медиуми може да преземе активности по :
 1. Службена должност и
 2. Претставка на граѓани или др. субјекти

Приватност во медиумите

Случаи од практиката на СРД

- Постапување по службена должност :
 - Прекршочна постапка против радиодифузер, поради емитувано интервју со злоупотребено малолетно дете без заштита на идентитет
- Постапување по претставка:
 - Укажување до радиодифузерот и известување до ДЗЛП, поради емитуван прилог за семејно насилство, со објавени се лични податоци за членовите на семејството

Приватност во медиумите

- Причини за повредата на прописите за заштита на личните податоци и приватноста:
 1. Недоволно познавање на прописите за лични податоци и приватноста
 2. Недоволно познавање на начините за заштита на ЛП и приватноста
 3. Недостаток на континуирана обука на медиумските работници
 4. Сензационализам кај одделни медиуми

Медиуми и лични податоци

- Практики со кои се обезбедува заштита на ЛП:
 1. Соопштување на иницијали
 2. Изоставување на личните податоци
 3. Заматување на сликата
 4. Снимање зад грб
 5. Модулација на гласот

Медиуми и лични податоци

Предлози и препораки

- Интервенции во регулативата: со користење на методите на регулација и саморегулација
- Подигнување на свеста на граѓаните за правото за заштита на личните податоци и приватноста

Медиуми и лични податоци

- Подигнување на свеста на медиумските работници за потребата од заштита на личните податоци и приватноста, преку континуирана обука со приказ на реални случаи од практиката (case studies)

Прашања ?



Медиуми и лични податоци

Благодарам за вниманието